

ЉУБЉАНА и бисерите на Словенија

08. Март (четврток) СКОПЈЕ - ЉУБЉАНА

Состанок на групата на паркингот спроти х. Holiday Inn во 16.00 часот. Поаѓање за Љубљана во 16.30 часот. Се патува преку граничниот премин Табановце, Србија и Хрватска, со попатни паузи и гранични формалности. Ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

09. Март (петок) ЉУБЉАНА

Пристигнување во Љубљана во утринските часови. Разгледување на градот: Симболот на градот - Змејскиот Мост, Трите мостови на реката Љубљаница, Прешерновиот споменик во чест на најголемиот словенечки поет Франц Прешерн, Фрањевачката Црква или Црквата на Воведувањето на Пресвета Богородица која е уште еден симбол на градот, Робовата Фонтана или Фонтаната на трите реки-најпозната фонтана од бел мермер... Сместување во хотел. Слободно попладне. Ноќевање.

10. Март (сабота) ЉУБЉАНА - ПОСТОЈНА - ТРСТ - ЉУБЉАНА

Појадок. Предлагаме факултативна посета на Постојнска Јама - најпосетуваната туристичка атракција во Словенија. Патувањето продолжува кон Трст. Посета на дворецот Мира Мар во Трст. Разглед на градот: Piazza dell'Unita, кој е изграден во австриски стил и е единствениот што излегува на море, околу плоштадот има прекрасни згради, како Општината, Министерството за правда и типични италијански кафулиња. Препорачуваме да се напиете вистинско италијанско кафе во едно од најубавите кафулиња во Италија - Caffe San Marco со неверојатен амбиент и ентериер. Каналот Grande во близина на плоштадот на кој се наоѓа статуата во чест на James Joyce кој долго време творел во Трст. Враќање во Љубљана. Ноќевање.

11. Март (недела) ЉУБЉАНА - БЛЕД - БОХИЊ - СКОПЈЕ

Појадок. Факултативна посета на Блед - бисерот на Словенските Алпи, вистинско богатство на природа опкружено со планинските врвови. Моожност за посета на Бледската тврдина од каде се простира раскошен поглед на езерото. Слободно време за прошетки покрај езерото и уживање во кафе и познатите бледски кремпити. Продолжуваме кон Бохињ, и Бохињското глечерското езеро кое е најголемото природно езеро во Словенија и е вклучено во Националниот парк Триглав.. Слободно време до поаѓање за Македонија.

12. Март (понеделник) СКОПЈЕ

Пристигнување во Скопје наредниот ден во предпладневните часови.

Цена во претпродажба до 25 Јануари: 129 евра (8.000,00 мкд.)

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 139 евра (8.620,00 мкд.)

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Превоз со високо туристички автобус на наведената релација.
- 2 ноќевања со појадок во хотел 3*** во Љубљана.
- Разгледување на градот со локален водич.
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето.

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Туристичка такса 2 евра на ден (се плаќа во хотелот).
- Факултативна посета на Постојнска Јама Трст (65 евра).
- Факултативна посета на Блед и Бохињ (25 евра).
- Влезници за локалитети.
- Задолжително патничко-здравствено осигурување.

Head office

6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311
email: info@skala-travel.com
www.skala-travel.com





SkalaTravel
one step further

НАПОМЕНИ:

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници.

Пријавување за факултативните излети при резервација на аранжманот.

Плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност 1 € = 62 денари.

Пасошот треба да важи минимум 6 месеци од завршувањето на патувањето.

Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на реализација на програмата.

Организаторот го задржува правото на промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите.

За овој аранжман важат Општите услови за патување на СКТМ



Head office

6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia

Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311

email: info@skala-travel.com

www.skala-travel.com